

**ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2018 ГОДИНА
НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МАКЕДОНСКА ОПЕРА И БАЛЕТ – СКОПЈЕ**

Бр.	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковна спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Проценета вредност на договорот/рамковната спогодба без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешка
1	2	3	4	5	6	7
I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки						
1.	Гориво		Јануари /февруари	300.000,00	Барање за прибирање на понуди	
2.	Материјали за водовод и одвод		Февруари	300.000,00	Барање за прибирање на понуди	
3.	Набавка на акрилно стакло и структурирани поликарбонатни плочи (плексиглас и лексан)		Февруари	300.000,00	Барање за прибирање на понуди	
4.	Материјали за сценографија-челични профили		Февруари	300.000,00	Барање за прибирање на понуди	
5.	Потрошен материјал за музички инструменти за 2017 година		Февруари	3.305.085	Отворена постапка	Постапката беше предвидена во планот за 2017 година и одлуката се донесе во декември, но огласот не се објави до крајот на декември. Имајќи го предвид член 54 став 4 од ЗЈН постапката се пренесува во планот за 2018 година

6.	Апарат -дефибрилатор		Февруари	120.000,00	Барање за прибирање на понуди	
7.	Материјали за сценографија – сликарски и молерофарбарски материјали		Март – Април	300.000,00	Барање за прибирање на понуди	
8.	Материјали за сценографија-експандиран полистирен (стиропор)		Март – Април	300.000,00	Барање за прибирање на понуди	
9.	Материјали за сценографија - дрвена граѓа		Март – Април	300.000,00	Барање за прибирање на понуди	
10.	Панични светилки		Март – Април	30.000,00	Барање за прибирање на понуди	
11.	Текстилни материјали на метража		Март - Април	1.200.000,00	Отворена постапка	
12.	Балетска опрема (трикоа,тренирки,слипови и др)		Април – Мај	300,000,00	Барање за прибирање на понуди	
13.	Балетска опрема (пешкири, бањарки)		Април - Мај	300.000,00	Барање за прибирање на понуди	
14.	Професионални радиостаници		Април – Мај	300.000,00	Барање за прибирање на понуди	
15.	Лични заштитна опрема и средства за вработените ангажирани на сцена		Април – Мај	300.000,00	Барање за прибирање на понуди	
16.	Материјали за сценско осветлување (рефлекторски сијалици и други материјали)		Април – Мај	600.000,00	Барање за прибирање на понуди	

17.	Канцелариски материјали		Јуни	300.000,00	Барање за прибирање на понуди	
18.	Средства за хигиена		Јуни	300.000,00	Барање за прибирање на понуди	
19.	Потрошен материјал за музички инструменти за 2018 година		Јуни/јули	6.000.000,00	Отворена постапка	
20.	Тонер (за фотокопири и принтери)		Септември	200.000,00	Барање за прибирање на понуди	
21.	Материјали за фризерна и шминкерна (декоративна козметика и театарска специјализирана шминка)		Ноември	300.000,00	Барање за прибирање на понуди	
22.	Електроматеријали		Ноември	300.000,00	Барање за прибирање на понуди	

II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

1.	Транспорт на театарска опрема		Јануари /Февруари	600.000,00	Барање за прибирање на понуди	
2.	Снимање на претстави		Февруари/март	600.000,00	Барање за прибирање на понуди	
3.	Набавка на услуги од авторска агенција		Февруари/март	300.000,00		Член 17 став 1 алинеја 2 од ЗЈН
4.	Хотелско сместување-сместување на гости		Февруари/март	600.000,00		Член 17 став 1 алинеја 2 од ЗЈН
5.	Угостителски услуги, кетеринг		Февруари/март	300.000,00		Член 17 став 1 алинеја 2 од ЗЈН
6.	Услуги за преведување		Февруари/март	100.000,00		Член 17 став 1 алинеја 2 од ЗЈН

7.	Изработка и монтажа на сценографии		Февруари/март	2.400.000,00	Отворена постапка	
8.	Фотокопирање и укоричување		Март	300.000,00	Барање за прибирање на понуди	
9.	Здравствени прегледи за работниците во МОБ		Март	300.000,00	Барање за прибирање на понуди	
10.	Печатење на сценографија		Март	600.000,00	Барање за прибирање на понуди	
11.	Печатење на билети		Април	300.000,00	Барање за прибирање на понуди	
12.	Испитување и мерење на електрични машини и уреди за заземјување		Април	90.000,00	Барање за прибирање на понуди	
13.	Замена на неисправна централа за дојава и гасење на пожари и монтирање		Април	900.000,00	Барање за прибирање на понуди	
14.	Мерење на микроклиматски услови во објектот на МОБ		Април	60.000,00	Барање за прибирање на понуди	
15.	Обука на вработените од областа за заштита при работа		Април	60.000,00	Барање за прибирање на понуди	
16.	Проценка на ризик на секое работно место		Април	300.000,00	Барање за прибирање на понуди	
17.	Техничка поддршка за сценски настани со сценска опрема (озвучување, осветлување, аудио и видео опрема, алуминиумска конструкција, бина)		Мај	1.200.000,00	Барање за прибирање на понуди	

18.	Воздушен транспорт на луѓе – авиобилети		Јуни	1.200.000,00	Барање за прибирање на понуди	
19.	Автобуски превоз во земјата и во странство		Јуни	600.000,00	Барање за прибирање на понуди	
20.	Периодични – технички преглед на сценска опрема (чиги, лифтови, панорама, циклорама, електро уреди и машини)		Јуни	300.000,00	Барање за прибирање на понуди	
21.	Контрола и сервисирање на ПП апарати, хидрантска мрежа и јавувачи на пожар		Јуни	300.000,00	Барање за прибирање на понуди	
22.	Припрема и печатење на рекламен материјал		Јуни	900.000,00		
23.	Дезинсекција и дератизација на објектот		Август/ септември	120.000,00	Барање за прибирање на понуди	
III. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи						
1.	Зацврстување на столиците во салонот и други непредвидени работи што произлегуваат од реновирањето на салонот во МОН			3.976.995,30 6,4% од вредноста на основниот договор	Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас	

**В.д.директор
Илија Рајковски**